



ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

**ОБЈАВА број 1 (втор пат)**

**за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Свети Николе**

**ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија предвидено со: Детален урбанистички план за дел од УЕ 5, дел од Блок 23, плански опфат 23.3 од ГУП за град Свети Николе, донесен со Одлука на совет на општина Свети Николе бр. 0801-123 од 16.08.2022 година, со основна намена А1 – домување во станбени куќи, согласно Табеларен преглед бр.1, во кој се дадени податоци за градежна парцела, основна класа на намена на градежна парцела, површина на градежна парцела, катастарски парцели кои се опфатени со градежната парцела, површина за градаба во м<sup>2</sup>, бруто изградена површина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, катност и/или висина, почетна цена по м<sup>2</sup> и банкарска гаранција за сериозност на понудата:

Табеларен преглед бр.1

Ред. број	Број на ГП	Број на КП	Површина на ГП	Површина за градње	Бруто изг. површина	Процент на изгаденост	Коефициент на искористеност	Катност	Основна класа на намена	Компатибилна намена	Почетна цена	Банкарска гаранција
1.	ГП 1.1	КП 5979/4	440	110	330	25	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	30.000,00
2.	ГП 1.2	КП 5979/5; КП 5980/3	424	110	330	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	30.000,00
3.	ГП 1.3	КП 5979/6	531	132	396	25	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	32.391,00 денари
4.	ГП 1.4	КП 5979/7	660	132	396	20	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	40.260,00 денари
5.	ГП 1.5	КП 5979/8	843	201	603	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	51.423,00 денари
6.	ГП 1.6	КП 5979/9	777	156	468	20	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	47.397,00 денари
7.	ГП 1.7	КП 5979/10	654	156	468	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	39.894,00 денари
8.	ГП 1.8	КП 5979/11	610	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	37.210,00 денари

9.	ГП 1.9	КП 5979/12	573	156	468	27	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	34.953,00 денари
10.	ГП 1.10	КП 5979/13	502	156	468	31	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	30.622,00 денари
11.	ГП 1.12	КП 5983/4	713	182	546	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	43.493,00 денари
12.	ГП 1.13	КП 5983/5	558	156	468	28	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	34.038,00 денари
13.	ГП 1.14	КП 5983/6	678	182	546	27	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	41.358,00 денари
14.	ГП 1.15	КП 5983/7	591	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	36.051,00 денари
15.	ГП 1.16	КП 5983/8	588	156	468	27	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	35.868,00 денари
16.	ГП 1.17	КП 5983/9	587	156	468	27	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	35.807,00 денари
17.	ГП 1.18	КП 5983/10	591	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	36.051,00 денари
18.	ГП 1.19	КП 5983/11	591	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	36.061,00 денари
19.	ГП 1.20	КП 5983/12	592	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	36.112,00 денари
20.	ГП 1.21	КП 5983/13	592	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	36.112,00 денари
21.	ГП 1.22	КП 5983/14	592	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	36.112,00 денари
22.	ГП 1.23	КП 5983/15	592	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	36.112,00 денари

23.	ГП 1.24	КП 5983/16	509	130	390	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	31.051,00 денари
24.	ГП 1.25	КП 5983/17	595	130	390	22	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	36.295,00 денари
25.	ГП 1.26	КП 5983/18	580	130	390	22	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	35.380,00 денари
26.	ГП 1.27	КП 5983/19	532	130	390	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	32.452,00 денари
27.	ГП 1.28	КП 5983/20	610	130	390	21	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	37.210,00 денари
28.	ГП 1.29	КП 5983/21	522	156	468	30	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	31.842,00 денари
29.	ГП 1.30	КП 5983/22	524	156	468	30	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	31.964,00 денари

2.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија предвидено со: Детален урбанистички план за дел од УЕ 5, дел од Блок 23, плански опфат 23.3 од ГУП за град Сверти Николе, донесен со Одлука на совет на општина Свети Николе бр. 0801-123 од 16.08.2022 година, со основна намена А1 – домување во станбени куќи, согласно Табеларен преглед бр.1, во кој се дадени податоци за градежна парцела, основна класа на намена на градежна парцела, површина на градежна парцела, катастарски парцели кои се опфатени со градежната парцела, површина за грдаба во м<sup>2</sup>, бруто изградена површина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, катност и/или висина, почетна цена по м<sup>2</sup> и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Табеларен преглед бр.2

Реден број	Број на ГП	Број на КП	Површина на ГП	Површина за градње	Бруто изг. површина	Процент на изгаденост	Коефициент на искористеност	Катност	Основна класа на намена	Компатибилна намена	Почетна цена	Банкарска гаранција
1.	ГП 1.31	КП 5983/23	531	156	468	29	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	32.391,00 денари
2.	ГП 1.32	КП 5983/24	525	156	468	30	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	32.025,00 денари
3.	ГП 1.33	КП 5983/25	540	156	468	29	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	32.940,00 денари
4.	ГП 1.34	КП 5983/26	544	156	468	29	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	33.184,00 денари
5.	ГП 1.35	КП 5983/27	527	156	468	30	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	32.147,00 денари
6.	ГП 1.36	КП 5983/28	541	156	468	29	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	33.001,00 денари
7.	ГП 1.37	КП 5983/29	538	156	468	29	0,9	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	32.818,00 денари

8.	ГП 1.38	КП 5983/30	657	182	546	28	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	40.077,00 денари
9.	ГП 1.39	КП 5983/31	578	156	468	27	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	35.258,00 денари
10.	ГП 1.40	КП 5983/32; КП 5938/2	675	182	546	27	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	41.175,00 денари
11.	ГП 1.41	КП 5938/3	483	107	321	22	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	30.000,00 денари
12.	ГП 1.42	КП 5983/33; КП 5938/4	485	107	321	22	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	30.000,00 денари
13.	ГП 1.43	КП 5983/34	684	156	468	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	41.724,00 денари
14.	ГП 1.44	КП 5983/35	685	156	468	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	41.785,00 денари
15.	ГП 1.45	КП 5983/26	676	156	468	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	41.236,00 денари
16.	ГП 1.46	КП 5983/37	667	156	468	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	40.687,00 денари
17.	ГП 1.47	КП 5983/38	658	156	468	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	40.138,00 денари

18.	ГП 1.48	КП 5983/39	649	156	468	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	39.589,00 денари
19.	ГП 1.49	КП 5983/40	641	156	468	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	39.101,00 денари
20.	ГП 1.50	КП 5983/41	632	156	468	25	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	38.552,00 денари
21.	ГП 1.51	КП 5983/42; КП 5952/5	623	156	468	25	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	38.003,00 денари
22.	ГП 1.52	КП 5983/43; КП 5952/4	614	156	468	25	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	37.454,00 денари
23.	ГП 1.53	КП 5983/44; КП 5952/3	606	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	36.966,00 денари
24.	ГП 1.54	КП 5983/45	597	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	36.417,00 денари
25.	ГП 1.55	КП 5983/46	659	182	546	28	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	40.199,00 денари
26.	ГП 1.56	КП 5983/47	641	130	390	20	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	39.101,00 денари
27.	ГП 1.57	КП 5983/48	615	130	390	21	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	37.515,00 денари

28.	ГП 1.58	КП 5983/49	652	130	390	20	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	39.772,00 денари
29.	ГП 1.59	КП 5983/50	705	168	504	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	43.005,00 денари

2. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија предвидено со: Детален урбанистички план за дел од УЕ 5, дел од Блок 23, плански опфат 23.3 од ГУП за град Сверти Николе, донесен со Одлука на совет на општина Свети Николе бр. 0801-123 од 16.08.2022 година, со основна намена А1 – домување во станбени куќи, согласно Табеларен преглед бр.1, во кој се дадени податоци за градежна парцела, основна класа на намена на градежна парцела, површина на градежна парцела, катастарски парцели кои се опфатени со градежната парцела, површина за градаба во м<sup>2</sup>, бруто изградена површина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, катност и/или висина, почетна цена по м<sup>2</sup> и банкарска гаранција за сериозност на пондата.

**Табеларен преглед бр.3**

Реден број	Број на ГП	Број на КП	Површина на ГП	Површина за градње	Бруто изг. површина	Процент на изграденост	Коефициент на искористеност	Катност	Основна класа на намена	Компатибилна намена	Почетна цена	Банкарска гаранција
1.	ГП 1.60	Дел од КП 5983/51	575	156	468	27	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	35.075,00 денари



2.	ГП 1.61	Дел од КП 5983/25; КП 5952/6	596	156	468	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	36.356,00 денари
3.	ГП 1.64	КП 5983/53	660	156	468	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00 ден	40.260,00 денари
4.	ГП 1.65	КП 5983/54	681	156	468	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	41.541,00 денари
5.	ГП 1.66	КП 5983/55	702	156	468	22	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	42.822,00 денари
6.	ГП 1.67	КП 5983/56	723	156	468	22	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	44.103,00 денари
7.	ГП 1.68	КП 5983/57	744	156	468	21	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	45.384,00 денари
8.	ГП 1.69	КП 5983/58	765	156	468	20	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	46.665,00 денари
9.	ГП 1.70	КП 5983/59	786	156	468	20	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	47.946,00 денари
10.	ГП 1.71	КП 5983/60	807	192	576	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	49.288,00 денари

11.	ГП 1.72	КП 5983/6; КП 5938/5	965	176	528	18	0,5	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	58.865,00 денари
12.	ГП 1.75	КП 5983/62	777	166	498	21	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	47.397,00 денари
13.	ГП 1.76	КП 5983/63	860	166	498	19	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	52.460,00 денари
14.	ГП 1.77	КП 5983/64	922	189	567	20	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	56.242,00 денари
15.	ГП 1.78	КП 5983/65	654	167	501	26	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	39.894,00 денари
16.	ГП 1.79	КП 5983/66	695	146	438	21	0,6	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	42.395,00 денари
17.	ГП 1.80	КП 5983/67	771	180	540	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	47.031,00 денари
18.	ГП 1.84	КП 5983/68	650	156	468	24	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	39.650,00 денари
19.	ГП 1.85	КП 5983/69	670	156	468	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	40.870,00 денари
20.	ГП 1.86	КП 5983/70	687	156	468	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	41.907,00 денари

21.	ГП 1.87	КП 5983/71	530	143	429	27	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	32.330,00 денари
22.	ГП 1.88	КП 5983/72	612	143	429	23	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	37.332,00 денари
23.	ГП 1.89	КП 5983/73	723	130	390	18	0,5	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	44.103,00 денари
24.	ГП 1.90	КП 5983/74	467	132	396	28	0,8	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	30.000,00 денари
25.	ГП 1.91	КП 5983/75	571	141	423	25	0,7	П+2	А1	Б1;В1;В2	61,00ден	34.831,00 денари

3. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија предвидено со: Детален урбанистички план за дел од МЗ “З” локалитет Лиска, донесен со Одлука на совет на општина Свети Николе бр. 13-76 од 13.07.1994 година, со основна намена А1 – домување во станбени куќи, согласно Табеларен преглед бр.4, во кој се дадени податоци за градежна парцела, основна класа на намена на градежна парцела, површина на градежна парцела, катастарски парцели кои се опфатени со градежната парцела, површина за грдаба во м2, бруто изградена површина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, катност и/или висина, почетна цена по м2 и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

**Табеларен преглед бр.4**

Реден број	Број на ГП	Број на КП	Површина на ГП	Површина за градње	Бруто изг. површина	Процент на изгаденост	Коефициент на искористеност	Катност	Основна класа на намена	Компатибилна намена	Почетна цена	Банкарска гаранција
1.	ГП 158	Дел од КП 11416/42	367	90	330	/	/	П+1	А1		61,00ден	30.000,00

**ПРАВО НА УЧЕСТВО**

Право на учество на јавното наддавање имаат:

Сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија согласно со закон кои ги исполнуваат условите дадени во објавата односно:

1. Физички лица: државјани на Република Северна Македонија, државјани на држави членки на Европската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, а под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.
2. Правни лица: домашно правно лице, правно лице со мешовита сопственост, правно лице основано од странско физичко и правно лице, регистрирани во Централен регистар на Република Северна Македонија, членки на европската унија и на ОЕЦД, како и странски правни лица резиденти на држави кои не се членки на европската унија и на ОЕЦД, а кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Северна Македонија.

**УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

Заинтересираните домашни и странски физички и правни лица поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање исклучиво електронска форма на интернет страницата [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk), во која е наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои документи се составен дел на пријавата, комплетирана со следниве докази во скенирана форма:

1. Пополнета пријава во електронска форма од страна на подносителот на интернет страницата [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk), во која се наведени податоците за што се однесува истата, како и што се доставува во прилог на пријавата (кои документи)
2. Скенирана банкарска гаранција за сериозност на понудата во износ од 100% од вкупната почетна цена на градежното земјиште, со рок на важност до 06.10.2023 година со која купувачот ќе гарантира дека доколку добие статус на најповолен понудувач ќе ја уплати крајно постигнатата цена за отуѓување на градежното земјиште со електронското јавно наддавање во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето за избор на најповолен понудувач. Банкарската гаранција, покрај во електронска форма, задолжително да се достави и во оригинал преку архивата при Општина Свети Николе до Комисијата за спроведување на постапка за јавно наддавање, во рокот определен за поднесување на пријавата;
3. За физичките лица уверение за државјанство во скенирана форма не постаро од 6 месеци;
4. За правните лица доказ за регистрација на правното лице од соодветен регистар во скенирана форма (извод од Тековна состојба од Централен регистар не постар од шест месеци);
5. Уредно полномошно во скенирана форма за полномошникот што го претставува правното лице во оригинал или заверено кај нотар, односно доказ за својството на овластено договорно лице за правното лице;
6. Изјава за прифаќање на условите од објавата.

Доколку учесникот се пријавува за повеќе од една градежна парцела се пополнува поединечна пријава за секоја градежна парцела, за што се доставува и посебна банкарска гаранција за сериозност на понудата за секоја парцела одделно.

**НАПОМЕНА: Пријавите за учество на јавното наддавање се понесуваат исклучиво по електронски пат на интернет страницата [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk), комплетирана со прикачување на наведените докази во скенирана форма. Заинтересираните физички и правни лица задолжително треба да имаат дигитален сертификат за да можат да поднесат пријава за учество на јавното наддавање и да учествуваат на електронското јавно наддавање.**

#### **ПОЧЕТНА ЦЕНА**

Почетна цена на електронското јавно наддавање за секоја градежна парцела е наведено во табеларните прегледи и е утврдена согласно основната класа на намена на градежно земјиште, односно за А1- домување во станбени куќи изнесува 61,00 денар за метар квадратен.

#### **БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА**

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за секоја градежна парцела е утврдена во табеларните прегледи дадени во оваа објава. Банкарската гаранција да се достави и во оригинална форма преку архивата на општината, до Комисијата за јавно наддавање, **во затворен коверт со назнака на објавата и задолжителна напомена “Не отварај”, се до рокот определен за поднесување на пријавата.**

## РОКОВИ

Пријавите за учество на јавното наддавање за градежните парцели да се достават:

- За парцелите во Табеларен преглед бр.1 до 24.07.2023
- За парцелите во Табеларен преглед бр.2 до 25.07.2023
- За парцелите во Табеларен преглед бр.3 и бр.4 до 26.07.2023

по електронски пат на следната интернет страница [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk)

Јавното наддавање за парцелите во Табаларен преглед бр. 1 ќе започне на 2023 година и тоа:7

Парцела	Датум	Почеток
ГП 1.1	26.07.2023	8:30
ГП 1.2	26.07.2023	8:45
ГП 1.3	26.07.2023	9:00
ГП 1.4	26.07.2023	9:15
ГП 1.5	26.07.2023	9:30
ГП 1.6	26.07.2023	9:45
ГП 1.7	26.07.2023	10:00
ГП 1.8	26.07.2023	10:15
ГП 1.9	26.07.2023	10:30
ГП 1.10	26.07.2023	10:45
ГП 1.12	26.07.2023	11:00
ГП 1.13	26.07.2023	11:15
ГП 1.14	26.07.2023	11:30
ГП 1.15	26.07.2023	11:45
ГП 1.16	26.07.2023	12:00
ГП 1.17	26.07.2023	12:15
ГП 1.18	26.07.2023	12:30
ГП 1.19	26.07.2023	12:45
ГП 1.20	26.07.2023	13:00

ГП 1.21	26.07.2023	13:15
ГП 1.22	26.07.2023	13:30
ГП 1.23	26.07.2023	13:45
ГП 1.24	26.07.2023	14:00
ГП 1.25	26.07.2023	14:15
ГП 1.26	26.07.2023	14:30
ГП 1.27	26.07.2023	14:45
ГП 1.28	26.07.2023	15:00
ГП 1.29	26.07.2023	15:15
ГП 1.30	26.07.2023	15:30

Јавното надавање за градежните парцели во Табеларен преглед ќе започне на 2023 година и тоа:

Парцела	Датум	Почеток
ГП 1.31	27.07.2023	8:30
ГП 1.32	27.07.2023	8:45
ГП 1.33	27.07.2023	9:00
ГП 1.34	27.07.2023	9:15
ГП 1.35	27.07.2023	9:30
ГП 1.36	27.07.2023	9:45
ГП 1.37	27.07.2023	10:00
ГП 1.38	27.07.2023	10:15
ГП 1.39	27.07.2023	10:30
ГП 1.40	27.07.2023	10:45
ГП 1.41	27.07.2023	11:00
ГП 1.42	27.07.2023	11:15
ГП 1.43	27.07.2023	11:30
ГП 1.44	27.07.2023	11:45
ГП 1.45	27.07.2023	12:00
ГП 1.46	27.07.2023	12:15
ГП 1.47	27.07.2023	12:30
ГП 1.48	27.07.2023	12:45

ГП 1.49	27.07.2023	13:00
ГП 1.50	27.07.2023	13:15
ГП 1.51	27.07.2023	13:30
ГП 1.52	27.07.2023	13:45
ГП 1.53	27.07.2023	14:00
ГП 1.54	27.07.2023	14:15
ГП 1.55	27.07.2023	14:30
ГП 1.56	27.07.2023	14:45
ГП 1.57	27.07.2023	15:00
ГП 1.58	27.07.2023	15:15
ГП 1.59	27.07.2023	15:30

Јавното надавање за градежните парцели во Табеларен преглед бр.3 и бр.4 ќе започне на 2023 година и тоа:

Парцела	Датум	Почеток
ГП 1.60	28.07.2023	8:30
ГП 1.61	28.07.2023	8:45
ГП 1.64	28.07.2023	9:00
ГП 1.65	28.07.2023	9:15
ГП 1.66	28.07.2023	9:30
ГП 1.67	28.07.2023	9:45
ГП 1.68	28.07.2023	10:00
ГП 1.69	28.07.2023	10:15
ГП 1.70	28.07.2023	10:30
ГП 1.71	28.07.2023	10:45
ГП 1.72	28.07.2023	11:00
ГП 1.75	28.07.2023	11:15
ГП 1.76	28.07.2023	11:30
ГП 1.77	28.07.2023	11:45
ГП 1.78	28.07.2023	12:00
ГП 1.79	28.07.2023	12:15
ГП 1.80	28.07.2023	12:30



ГП 1.84	28.07.2023	12:45
ГП 1.85	28.07.2023	13:00
ГП 1.86	28.07.2023	13:15
ГП 1.87	28.07.2023	13:30
ГП 1.88	28.07.2023	13:45
ГП 1.89	28.07.2023	14:00
ГП 1.90	28.07.2023	14:15
ГП 1.91	28.07.2023	14:30
ГП 158	28.07.2023	14:45

### ПОСТАПКА

1. Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од 24 часа по истекување на рокот за поднесување на истите, при што на подносителите на пријавите кои досатвиле комплетна документација автоматски се известуваат за учество на електронското јавно наддавање, на кое можат да учествуваат со корисничкото име и лозинка креирани при поднесување на пријавата за учество, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува Известување со образложение дека истите нема да учествуваат на електронското јавно наддавање.
2. На денот на одржување на електронското јавно наддавање, учесниците пристапуваат на интернет страната со корисничко име и лозинка кои ги креирале при поднесување на пријавите за учество на јавно наддавање.
3. Електронското јавно наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник во јавното наддавање, за секоја парцела посебно.
4. Електронското јавно наддавање го следи Комисија, формирана од Градоначалникот на општина Свети Николе.
5. Електронското јавно наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.
6. Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој “чекор” не помалку од **10 денари за табеларен преглед бр.1, 2,3 и 4.**
7. Електронското јавно наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во оваа објава, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање, од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за периодот од следните две минути нема нова дадена понуда. Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.
8. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по метар квадратен.
9. Учесникот на јавното наддавање кој понудил најголема цена се стекнува со статусот најповолен понудувач.

10. Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.
11. По завршување на постапката за јавно наддавање, Комисијата е должна во рок од три работни дена да достави барање до Државното правобранителство на Република Северна Македонија по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
12. Државното правобранителство на Република Северна Македонија е должно да достави мислење по однос на нацрт-текст на договорот за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од добивање на барањето за мислење. Доколку во рок од 30 дена Државното правобранителство на Република Северна Македонија не достави мислење, ќе се смета за позитивно.
13. По прибавување на позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија, Комисијата во рок од три работни дена до најповолниот понудувач доставува известување за најповолен понудувач.
14. Најповолниот понудувач е должен во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Известувањето дека е најповолен понудувач на јавното наддавање, да ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и да ги уплати трошоците на постапката во износ од 10% од банкарската гаранција за сериозност на понудата но не повеќе од 15.000,00 денари, да ги достави до Комисијата оригиналните докази приложени со пријавата и да достави доказ за извршената уплата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и уплатени трошоци на постапката.
15. Доколку најповолниот понудувач не ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето во утврдениот рок, не ги достави до Комисијата оригиналните докази приложени со пријавата, не достави доказ за извршена уплата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето и не уплати трошоци на постапка во износ од 10% од висината на банкарската гаранција но не повеќе од 15.000,00 денари, ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и истиот нема да може да учествува на секое идно наддавање за предметната градежна парцела.
16. Доколку најповолниот понудувач ги уплати средствата согласно постигнатата крајна цена од наддавањето во утврдениот рок, а врз основа на доставената документација не може да се склучи договор уплатените средства согласно постигнатата крајна цена не му се враќаат, ќе се смета дека градежното земјиште не е отуѓено, нема да се пристапи кон склучување на договор за отуѓување, банкарската гаранција за сериозност на понудата се активира и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела.
17. Во рок од пет работни дена по доставување на доказ за извршена уплата и доставување на целокупната документација потребна за учество на јавното наддавање, Градоначалникот на општина Свети Николе во име на Република Северна Македонија склучува договор за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.
18. По склучувањето на договорот Општина Свети Николе во рок од еден ден, електронски го доставува договорот до Одделението за администрирање на даноци за утврдување на данок на промет на недвижности. Купувачот е должен во рок од 15 дена од добивање на решението за утврдување на данокот на промет на недвижности да го плати данокот и да достави доказ за извршена уплата.

19. По доставување на доказ за извршена уплата на данок на промет на недвижности, купувачот во рок од 30 дена договорот електронски го доставува кај нотар заради вршење солемнизација. Купувачот е должен солемнизацијата да ја изврши во рок од 30 дена од доставувањето на договорот кај надлежен нотар.
20. Неисполнувањето на обврските од точките 18 и 19 од оваа објава по вина на купувачот претставуваат основ за еднострано раскинување на договорот при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не се враќаат на купувачот.
21. Со Договорот најповолниот понудувач се обврзува во рок од 9 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договор е градежна парцела со површина до 5.000 м<sup>2</sup>, односно во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на договорот каде што предмет на договор е градежна парцела со површина над 5.000 м<sup>2</sup>, да обезбеди одобрение за градење на предвидениот објект согласно урбанистички план по кој земјиштето е отуѓено и да го изгради објектот во рок согласно Закон за градење. Во спротивно, доколку купувачот не извади одобрение за градење во предвидениот рок, односно доколку објектите не се изградат во определениот рок по вина на купувачот, истиот ќе има обврска да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој месец изминат во првата година од истекот на рокот, односно 3% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот. Најповолниот понудувач се обврзува да го плати данокот на промет што ќе прозилезе како обврска по склучениот договор за отуѓување на градежно земјиште.  
Неисполнување на овие обврски, односно по паѓање ба купувачот во задоцнување на овие обврски три месеци последователно, преставува основ отуѓувачот по три последователни месечни повици за извршување, како доверител со изјава за неисполнување на обврските од договорот да побара потврда за извршност на договорот, односно да побара наплата на договорената казна што претставува и основ за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума од отуѓувањето не му се враќаат на купувачот;
22. Раскинувањето на договорот заради неисполнување на обврските во договорот од страна на купувачот се врши еднострана изјава на волја на отуѓувачот изјавена од страна на општината преку Државното правобранителство на Република Северна Македонија;
23. Купувачот има обврска за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци во случај на раскинување на договорот по вина на купувачот;
24. Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое е предмет на објавата се до исполнување на обврските од договорот не може да биде дел од стечајна маса;
25. Минималниот процент кој треба да биде изграден од вкупно развиента површина за градење предвидена со урбанистичкиот план за предметната градежна парцела, не смее да биде помалку од 30%;
26. Во цената на градежното земјиште не е вклучен надоместокот за уредување на градежното земјиште;
27. Трошоците за нотарската процедура и воведување во евиденцијата на недвижностите во Агенцијата за катастар на недвижности паѓаат на товар на купувачот на градежното земјиште;

28. Купувачот на градежното земјиште стекнато во постапка за отуѓување по пат на јавно наддавање не смее истото да го пренесува на трети лица пред исполнување на обврските од договорот за отуѓување на истото. Забраната за пренесување на трети лица се прибележува во јавната книга за запишување на правата на недвижностите. Неисполнувањето на оваа обврска преставува основ за еднострано раскинување на договорот, при што 80% од вкупната сума на постигнатата цена на градежното земјиште не му се враќаат на купувачот;
29. Незадоволните учесници на јавното наддавање можат да изјават приговор до Комисијата во рок од три дена од одржаното електронско јавно наддавање. По приговорот со решение Комисијата е должна да одлучи во рок од пет дена од приемот на истиот. Против решението донесено од страна на Комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор, странката има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Оваа објава ќе биде објавена и на WEB страната на Општина Свети Николе, [www.svetinikole.gov.mk](http://www.svetinikole.gov.mk), како и на WEB страната [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk).

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Комисија за спроведување на

постапката за јавно наддавање